



КАСАНДРА - ЛЕТО 2018

Куќа "Fani" Неа Фокеа

Куќата се наоѓа на 70 метри од плажа. Сите студија имаат поглед море. Кујните се комплетно реновирани и опремени со микробранова печка и решо, тоалетите исто така реновирани. Од сопствениците на вилата се на располагање столчиња и чадори за на плажа.

Вонсезонски цени

Термин	Ноќевања	1/2	3. лице
27/5 – 3/6	7	3.410 (55)*	2.170 (35)*
3/6 – 10/6	7	4.030 (65)*	2.170 (35)*
10/6 – 17/6	7	7.380 (119)	2.170 (35)
17/6 – 24/6	7	9.240 (149)	2.170 (35)
24/6 – 1/7	7	10.480 (169)	2.170 (35)

Термин	Ноќевања	1/2 студио	1/3 студио	1/4 апартман
1/7 – 8.7	7	20.400 (329)	25.980 (419)	27.220 (439)
8/7 – 15/7	7	21.640 (349)	27.220 (439)	29.080 (469)
15/7 – 22/7	7	23.500 (379)	29.080 (469)	30.690 (495)
22/7 – 29/7	7	23.500 (379)	29.080 (469)	30.690 (495)
29/7 – 5/8	7	23.500 (379)	29.080 (469)	30.690 (495)
5/8 – 12/8	7	23.500 (379)	29.080 (469)	30.690 (495)
12/8 – 19/8	7	23.500 (379)	29.080 (469)	30.690 (495)
19/8 – 26/8	7	22.260 (359)	27.840 (449)	26.700 (479)
26/8 – 2/9	7	21.020 (339)	26.600 (429)	28.460 (459)

Вонсезонски цени

Термин	Ноќевања	1/2	3. лице
2/9 – 9/9	7	9.240 (149)	2.170 (35)
9/9 – 19/9	10	7.380 (119)	2.170 (35)
19/9 – 1/10	12	5.520 (89)*	2.170 (35)*

Куќа "Минас" Неа Флогита

Куќата „**Минас**“ е лоцирана во мирен дел на Неа Флогита, на околу 100 метри оддалеченост од плажа - море. Големи, просторни четирикреветни дуплекс апартамани, со по две одвоени спални соби и одвоена трпезарија со комплетно опремена кујна, ТВ, клима, интернет.

Вонсезонски цени

ТЕРМИН	НОКЕВАЊА	1/2	3. И 4. ЛИЦЕ
20/5 – 27/5	7	2.420 (39)*	2.170 (35)*
27/5 – 3/6	7	3.410 (55)*	2.170 (35)*
3/6 – 10/6	7	4.650 (75)*	2.170 (35)*
10/6 – 17/6	7	7.130 (115)	2.170 (35)
17/6 – 24/6	7	9.860 (159)	2.170 (35)
24/6 – 1/7	7	11.100 (179)	2.170 (35)

Сезонски цени

ТЕРМИН	НОКЕВАЊА	1/4 ДУПЛЕКС
1/7 – 8.7	7	27.590 (445)
8/7 – 15/7	7	30.690 (495)
15/7 – 22/7	7	34.410 (555)
22/7 – 29/7	7	34.410 (555)
29/7 – 5/8	7	34.410 (555)
5/8 – 12/8	7	34.410 (555)
12/8 – 19/8	7	34.410 (555)
19/8 – 26/8	7	30.690 (495)
26/8 – 2/9	7	27.590 (455)

Вонсезонски цени

ТЕРМИН	НОКЕВАЊА	1/2	3. И 4. ЛИЦЕ
2/9 – 9/9	7	9.860 (159)	2.170 (35)
9/9 – 19/9	10	8.000 (129)	2.170 (35)
19/9 – 1/10	12	4.900 (79)*	2.170 (35)*

Куќа "Yannis" Афитос

Афитос, најубавото гратче на Халкидики, сокаците со калдрма, камените куќи, таверните, кристално чистото море го прават Афитос неодрлив, единствен, неповторлив. За вистинско уживање....

Куќата " **Yannis** " е лоцирана во центарот на Афитос , 5-7 минути оддалеченост од плажа. Објектот располага со двокреветни студија со комплетно опремена кујна, тоалет, тераса, тв, клима.

Забелешка: Куќата располага со сопствен паркинг.

Вонсезонски цени

Термин	Ноќевања	1/2
27/5 – 3/6	7	3.410 (55)*
3/6 – 10/6	7	4.030 (65)*
10/6 – 17/6	7	7.130 (115)
17/6 – 24/6	7	9.240 (149)
24/6 – 1/7	7	10.480 (169)

Сезонски цени

Термин	Ноќевања	1/2 апартамент	3 лице
1/7 – 8.7	7	19.530 (315)	4.340 (70)
8/7 – 15/7	7	22.630 (365)	4.340 (70)
15/7 – 22/7	7	24.490 (395)	5.580 (90)
22/7 – 29/7	7	24.490 (395)	5.580 (90)
29/7 – 5/8	7	24.490 (395)	5.580 (90)
5/8 – 12/8	7	24.490 (395)	5.580 (90)
12/8 – 19/8	7	24.490 (395)	5.580 (90)
19/8 – 26/8	7	22.630 (365)	4.340 (70)
26/8 – 2/9	7	20.770 (335)	4.340 (70)

Вонсезонски цени

Термин	Ноќевања	1/2
2/9 – 9/9	7	10.480 (169)
9/9 – 19/9	10	9.240 (149)
19/9 – 1/10	12	6.140 (99)*

Куќа "Dionisos apartments"

Дионисиос е мало туристичко место веднаш до Неа Модања, од источната страна на Касандра, на 65 км. од Солун и 166 км. од македонската граница. Типично летно грчко летувалиште, со прекрасна, песочна, 2,5 км. долга плажа. Мирно место, го препорачуваме за семејства и парови кои сакаат вистински одмор. Местото е полно со таверни, бутици, кафе барови.

Апартманите "Dionisos apartments" се лоцирани во мирен дел од селцето, на околу 50 метри оддалеченост од море. Вилата располага со двокреветни студија, трокреветни и четворокреветни апартаменти. Секоја соба има комплетно опремена кујна, тоалет, ТВ, клима и тераса.

Куќа "Dionisos apartments" – Дионисиос (вонсезонски цени)

Термин	Ноќевања	1/2	3. и 4. лице
--------	----------	-----	--------------

27/5 – 3/6	7	3.410 (55)*	2.170 (35)*
3/6 – 10/6	7	4.030 (65)*	2.170 (35)*
10/6 – 17/6	7	7.380 (119)	2.170 (35)
17/6 – 24/6	7	9.240 (149)	2.170 (35)
24/6 – 1/7	7	10.480 (169)	2.170 (35)

Куќа "Dionisos apartments" – Дионисиос (сезонски цени)

Термин	Ноќевања	1/2 студио	1/2+1 студио	1/3+1 апартман
1/7 – 8.7	7	20.400 (329)	25.980 (419)	27.220(439)
8/7 – 15/7	7	21.640 (349)	27.220 (439)	29.080(469)
15/7 – 22/7	7	23.500(379)	29.080 (469)	30.940 (499)
22/7 – 29/7	7	23.500(379)	29.080 (469)	30.940 (499)
29/7 – 5/8	7	23.500(379)	29.080 (469)	30.940 (499)
5/8 – 12/8	7	23.500(379)	29.080 (469)	30.940 (499)
12/8 – 19/8	7	23.500(379)	29.080 (469)	30.940 (499)
19/8 – 26/8	7	22.260 (359)	27.840 (449)	29.700 (479)
26/8 – 2/9	7	21.020 (339)	26.600 (429)	27.840 (449)

Куќа "Dionisos apartments" – Дионисиос (вонсезонски цени)

Термин	Ноќевања	1/2	3. и 4. лице
2/9 – 9/9	7	9.240 (149)	2.170 (35)
9/9 – 19/9	10	7.380 (119)	2.170 (35)
19/9 – 1/10	12	5.520 (89)*	2.170 (35)*

Куќа "Eleni"Фурка

Фурка е мало, но навистина интересно, живо селце на западната страна од првиот крак на Халкидики, Касандра. Оддалечено 123 км. од Солун и 181 км. од македонската граница.

Последните неколку години се повеќе барана туристичка дестинација.

Апартманите **Елени** се оддалечени околу 250 метри од централната плажа во Фурка, на 70-80 метри од нив е големиот маркет "Масутис" и центарот на селцето.

Објектите располагаат со трикреветни и четирикреветни апартмани. Сите апартмани имаат комплетно опремена кујна, сопствен тоалет, ТВ, клима уред, бесплатен интернет и тераса.

Студија "Eleni" - Фурка (вонсезонски цени)

Термин	Ноќевања	1/2	3 и 4 лице
20/5 – 27/5	7	2.420 (39)*	2.170 (35)*
27/5 – 3/6	7	2.790 (45)*	2.170 (35)*
3/6 – 10/6	7	3.660 (59)*	2.170 (35)*
10/6 – 17/6	7	6.140 (99)	2.170 (35)

17/6 – 24/6	7	8.000 (129)	2.170 (35)
24/6 – 1/7	7	9.240 (149)	2.170 (35)

Студија "Eleni" - Фурка (сезонски цени)

Термин	Ноќевања	1/3+1 апартман
1/7 – 8.7	7	20.150 (325)
8/7 – 15/7	7	23.250 (375)
15/7 – 22/7	7	24.490 (395)
22/7 – 29/7	7	24.490 (395)
29/7 – 5/8	7	24.490 (395)
5/8 – 12/8	7	24.490 (395)
12/8 – 19/8	7	24.490 (395)
19/8 – 26/8	7	23.250 (375)
26/8 – 2/9	7	21.390 (345)

Студија "Eleni" - Фурка (вонсезонски цени)

Термин	Ноќевања	1/2	3. и 4. лице
2/9 – 9/9	7	9.240 (149)	2.170 (35)
9/9 – 19/9	10	7.380 (119)	2.170 (35)
19/9 – 1/10	12	4.900 (79)*	2.170 (35)*

Апартманите **Никос** се оддалечени околу 250 метри од централната плажа во Фурка, на 70-80 метри од нив е големиот маркет "Масутис" и центарот на селцето.

Објектите располагаат со трикреветни и четирикреветни апартмани. Сите апартмани имаат комплетно опремена кујна, сопствен тоалет, ТВ, клима уред, бесплатен интернет и тераса.

Вонсезонски цени

Термин	Ноќевања	1/2	3 и 4 лице
20/5 – 27/5	7	2.420 (39)*	2.170 (35)*
27/5 – 3/6	7	2.790 (45)*	2.170 (35)*
3/6 – 10/6	7	3.660 (59)*	2.170 (35)*
10/6 – 17/6	7	6.140 (99)	2.170 (35)
17/6 – 24/6	7	8.620 (139)	2.170 (35)
24/6 – 1/7	7	9.860 (159)	2.170 (35)

Сезонски цени

Термин	Ноќевања	1/3+1 апартман
1/7 – 8.7	7	21.390 (345)
8/7 – 15/7	7	23.870 (385)
15/7 – 22/7	7	25.730 (415)

22/7 – 29/7	7	25.730 (415)
29/7 – 5/8	7	25.730 (415)
5/8 – 12/8	7	25.730 (415)
12/8 – 19/8	7	25.730 (415)
19/8 – 26/8	7	23.870 (385)
26/8 – 2/9	7	22.630 (365)

Вонсезонски цени

Термин	Ноќевања	1/2	3. и 4. лице
2/9 – 9/9	7	9.240 (149)	2.170 (35)
9/9 – 19/9	10	7.380 (119)	2.170 (35)
19/9 – 1/10	12	4.900 (79)*	2.170 (35)*

Куќа "Galanis"Афитос

Афитос, најубавото гратче на Халкидики, сокаците со калдрма, камените куќи, таверните, кристално чистото море го прават Афитос неодолив, единствен, неповторлив. За вистинско уживање....

Куќата " **Galanis** " е лоцирана на самата плажа, сите студија имаат поглед кон море.

Објектот има двокреветни студија со единечни кревети и дополнителен (нестандарден) кревет на отварање, комплетно опремена кујна, тоалет, комарници, тераса.

Забелешка: нов мебел, голем прекрасен двор, паркинг, интернет, клима, поглед море.

Вонсезонски цени

Термин	Ноќевања	1/2	3 лице
3/6 – 10/6	7	7.130 (115)	2.170 (35)
10/6 – 17/6	7	8.370 (135)	2.170 (35)
17/6 – 24/6	7	9.860 (159)	2.170 (35)
24/6 – 1/7	7	11.100 (179)	2.170 (35)

Сезонски цени

Термин	Ноќевања	1/2 студио	3 лице
1/7 – 8.7	7	23.870 (385)	3.720 (60)
8/7 – 15/7	7	26.350 (425)	4.340 (70)
15/7 – 22/7	7	28.210 (455)	6.200 (100)
22/7 – 29/7	7	28.210 (455)	6.200 (100)
29/7 – 5/8	7	28.210 (455)	6.200 (100)
5/8 – 12/8	7	28.210 (455)	6.200 (100)
12/8 – 19/8	7	28.210 (455)	6.200 (100)
19/8 – 26/8	7	26.350 (425)	4.340 (70)

26/8 – 2/9	7	25.110 (405)	3.720 (60)
------------	---	--------------	------------

Вонсезонски цени

Термин	Ноќевања	1/2	3 лице
2/9 – 9/9	7	10.480 (169)	2.170 (35)
9/9 – 16/9	7	9.240 (149)	2.170 (35)
16/9 – 23/9	7	8.000 (129)	2.170 (35)

Апартмани "Christina"Ханиоти

Приземје + 1 кат + 2 кат

Капацитет: 10 соби од 30 во целиот објект (6 на приземје + 4 на 1 кат), максимум 40 лица

Оддалеченост од море/ плажа: 70 метри

Структура: трикреветни и четирикреветни

Опис:

Четирикреветни, 2+2: во првата (помала) просторија/ соба се сместени кревети на спрат и мала, комплетно опремена кујна, тоалет, и (одвоена со параван/ сид) спална соба со француски кревет, тераса

Четирикреветни, 3+1: во првата (помала) просторија/ соба се сместени два единечни кревети, комплетно опремена кујна, тоалет и спална соба со француски кревет, голема тераса

Забелешка: одличен огромен двор, сопствен паркинг, интернет (ограничен), клима

Апартмани "Christina" - Ханиоти (вонсезонски цени)

Термин	Ноќевања	1/2	3. и 4. лице
27/5 – 3/6	7	3.410 (55)*	2.170 (35)*
3/6 – 10/6	7	4.030 (65)*	2.170 (35)*
10/6 – 17/6	7	7.380 (119)	2.170 (35)
17/6 – 24/6	7	9.860 (159)	2.170 (35)
24/6 – 1/7	7	11.100 (179)	2.170 (35)

Апартмани "Christina" - Ханиоти (сезонски цени)

Термин	Ноќевања	1/4 студио	1/3+1 апартман
1/7 – 8.7	7	22.630 (365)	24.490 (395)
8/7 – 15/7	7	26.970 (435)	27.590 (445)
15/7 – 22/7	7	29.450 (475)	31.310 (505)
22/7 – 29/7	7	29.450 (475)	31.310 (505)
29/7 – 5/8	7	29.450 (475)	31.310 (505)
5/8 – 12/8	7	29.450 (475)	31.310 (505)
12/8 – 19/8	7	29.450 (475)	31.310 (505)
19/8 – 26/8	7	26.970 (435)	27.590 (445)

26/8 – 2/9	7	24.490 (395)	25.730 (415)
------------	---	--------------	--------------

Апартмани "Christina" - Ханиоти (вонсезонски цени)

Термин	Ноќевања	1/2	3. и 4. лице
2/9 – 9/9	7	10.480 (169)	2.170 (35)
9/9 – 19/9	10	8.000 (129)	2.170 (35)
19/9 – 1/10	12	5.520 (89)*	2.170 (35)*

Апартмани "Srapos" Полихроно

Приземје (приемен дел) + 1 кат + 2 кат

Капацитет: 16 соби (8 на 1 кат + 8 на 2 кат), максимум 60 кревети

Оддалечост од море/ плажа: 150 метри

Структура: трикреветни и четворокреветни апартмани

Опис:

Трикреветни: во првата (помала) просторија/ соба е сместен еден единечен кревет и мала, комплетно опремена кујна (одвоена), тоалет, и спална соба со француски кревет, тераса

Четирикреветни: во првата (помала) просторија/ соба е сместен еден единечен кревет и мала, комплетно опремена кујна, тоалет, и спална соба со еден француски + еден единечен кревет, тераса

Четирикреветни: во првата (помала) просторија/ соба се сместени кревети на спрат и мала, комплетно опремена кујна, тоалет, и спална соба со француски кревет, тераса

Четирикреветни(дуплекси): во првата просторија е сместена (мала) трпезарија и кујна, тоалет и две одвоени спални соби со француски кревети, тераса од двете соби

Забелешки: просторни соби, тераси со лимитиран поглед кон друг објект, сопствен паркинг, интернет, клима

Апартмани "Srapos" - Полихроно (вонсезонски цени)

Термин	Ноќевања	1/2	3. и 4. лице
20/5 – 27/5	7	2.420 (39)*	2.170 (35)*
27/5 – 3/6	7	2.790 (45)*	2.170 (35)*
3/6 – 10/6	7	3.660 (59)*	2.170 (35)*
10/6 – 17/6	7	6.760 (109)	2.170 (35)
17/6 – 24/6	7	9.240 (149)	2.170 (35)
24/6 – 1/7	7	10.480 (169)	2.170 (35)

Апартмани "Srapos" - Полихроно (сезонски цени)

Термин	Ноќевања	1/3 апартман	1/4 апартман	1/4 дуплекс
1/7 – 8.7	7	20.150 (325)	21.390 (345)	24.490 (395)

8/7 – 15/7	7	23.870 (385)	26.350 (425)	28.830 (465)
15/7 – 22/7	7	26.350 (425)	28.830 (465)	32.550 (525)
22/7 – 29/7	7	26.350 (425)	28.830 (465)	32.550 (525)
29/7 – 5/8	7	26.350 (425)	28.830 (465)	32.550 (525)
5/8 – 12/8	7	26.350 (425)	28.830 (465)	32.550 (525)
12/8 – 19/8	7	26.350 (425)	28.830 (465)	32.550 (525)
19/8 – 26/8	7	23.870 (385)	26.350 (425)	28.830 (465)
26/8 – 2/9	7	22.010 (355)	23.870 (385)	26.350 (425)

Апартмани "Spanos" - Полихроно (вонсезонски цени)

Термин	Ноќевања	1/2	3. и 4. лице
2/9 – 9/9	7	9.860 (159)	2.170 (35)
9/9 – 19/9	10	8.000 (129)	2.170 (35)
19/9 – 1/10	12	4.900 (79)*	2.170 (35)*

Апартмани "Gillis" Неа Потидеа

Приземје + 1 кат

Капацитет: 8 соби (5 на приземје + 3 на 1 кат), максимум 24 лица

Оддалеченост од море/ плажа: 80 метри

Структура: двокреветни и четворокреветни

Опис:

Двокреветни студија: два кревети, комплето опремена кујна, тоалет, тераса

Четирикреветни студија : (приземје) еден француски и два единечни кревети, комплетно опремена кујна, тоалет, тераса

Четирикреветно студио : (1 кат) два одделни француски кревети, комплетно опремена кујна, тоалет, тераса

Четирикреветен апартман : (1 кат) еден француски кревет во една просторија со комплетно опремена кујна, тоалет и спална соба со француски кревет, тераса

Забелешка: реновирани, прекрасни (тераси) дворови, паркинг, интернет, клима

Апартмани "Gillis" – Неа Потидеа (вонсезонски цени)

Термин	Ноќевања	1/2	3. и 4. лице
1/6 – 10/6	9	4.650 (75)*	2.170 (35)*
10/6 – 17/6	7	6.760 (109)	2.170 (35)*
17/6 – 24/6	7	9.240 (149)	2.170 (35)
24/6 – 1/7	7	10.480 (169)	2.170 (35)

Апартмани "Gillis" – Неа Потидеа (сезонски цени)

Термин	Ноќевања	1/2 студио	1/3 студио	1/4 студио	1/4 апартман
--------	----------	------------	------------	------------	--------------

1/7 – 8.7	7	18.910 (305)	20.460 (330)	22.320 (360)	25.110 (405)
8/7 – 15/7	7	21.700 (350)	23.560 (380)	26.040 (420)	28.520 (460)
15/7 – 22/7	7	24.180 (390)	26.040 (420)	28.520 (460)	32.550 (525)
22/7 – 29/7	7	24.180 (390)	26.040 (420)	28.520 (460)	32.550 (525)
29/7 – 5/8	7	24.180 (390)	26.040 (420)	28.520 (460)	32.550 (525)
5/8 – 12/8	7	24.180 (390)	26.040 (420)	28.520 (460)	32.550 (525)
12/8 – 19/8	7	24.180 (390)	26.040 (420)	28.520 (460)	32.550 (525)
19/8 – 26/8	7	21.700 (350)	23.560 (380)	26.040 (420)	28.520 (460)
26/8 – 2/9	7	19.840 (320)	21.700 (350)	23.560 (380)	26.040 (420)

Апартмани "Gillis" – Неа Потидеа (вонсезонски цени)

Термин	Ноќевања	1/2	3. и 4. лице
2/9 – 9/9	7	9.860 (159)	2.170 (35)
9/9 – 19/9	10	7.380 (119)	2.170 (35)
19/9 – 1/10	12	4.900 (79)*	2.170 (35)*

СИТОНИЈА - ЛЕТО 2018

Куќа "Stelios" Сарти

Сарти е мало селце сместено на источната страна на вториот крак, со прекрасен поглед кон третиот крак и планината Атос. Има долга прекрасна песочна плажа и кристално чисто море. Според многумина најмонденското и најпосетено туристичко место на Ситонија. Оддалечено е 144 км. од Солун и 240 км. од македонската граница.

Апартманите "**Stelios**" се сместени во стариот дел на Сарти на само 110 метри од плажа. Апартманите се наоѓаат на првиот кат и сите се со комплетно опремена кујна, сопствен тоалет, ТВ, клима уред (се доплаќа) и тераса.

Вонсезонски цени

Термин	Ноќевања	1/2	3. и 4. лице
20/5 – 27/5	7	2.420 (39)*	2.170 (35)*
27/5 – 3/6	7	3.410 (55)*	2.170 (35)*
3/6 – 10/6	7	4.650 (75)*	2.170 (35)*
10/6 – 17/6	7	7.130 (115)	2.170 (35)
17/6 – 24/6	7	9.860 (159)	2.170 (35)
24/6 – 1/7	7	11.100 (179)	2.170 (35)

Сезонски цени

Термин	Ноќевања	1/4 апартамент
--------	----------	----------------

1/7 – 8.7	7	29.760 (480)
8/7 – 15/7	7	32.240 (520)
15/7 – 22/7	7	34.410 (555)
22/7 – 29/7	7	34.410 (555)
29/7 – 5/8	7	34.410 (555)
5/8 – 12/8	7	34.410 (555)
12/8 – 19/8	7	34.410 (555)
19/8 – 26/8	7	32.240 (520)
26/8 – 2/9	7	30.690 (495)

Вонсезонски цени

Термин	Ноќевања	1/2	3. и 4. лице
2/9 – 9/9	7	10.480 (169)	2.170 (35)
9/9 – 19/9	10	8.000 (129)	2.170 (35)
19/9 – 1/10	12	5.520 (89)*	2.170 (35)*

Куќа "Панорама"Сарти

Куќата „Трифон Панорама“ е лоцирана на самата плажа во Сарти, во првиот ред. Располага со двокреветни и трикреветни студија, и со четирикреветни и петкреветни апартмани. Секоја соба има тоалет, тераса (некои со директен поглед кон море), ТВ, клима-уред и интернет кои се вклучени во цената. Забелешка: Спалната соба во четирикреветниот апартман е без природна светлина-прозорец.

Вонсезонски цени

Термин	Ноќевања	1/2	3. и 4. лице
20/5 – 27/5	7	2.420 (39)*	2.170 (35)*
27/5 – 3/6	7	3.040 (49)*	2.170 (35)*
3/6 – 10/6	7	4.030 (65)*	2.170 (35)*
10/6 – 17/6	7	6.760 (109)	2.170 (35)
17/6 – 24/6	7	9.860 (159)	2.170 (35)
24/6 – 1/7	7	11.100 (179)	2.170 (35)

Сезонски цени

Термин	Ноќевања	1/2 студио сутерен	1/2 студио море	1/3 студио стр. море	1/3 студио поглед море	1/4 апартман сутерен	1/5 внатрешен поглед	1/5 стр. море
1/7 – 8.7	7	17.670 (285)	23.870 (385)	25.730 (415)	27.590 (445)	23.870 (385)	28.830 (465)	31.310 (505)
8/7 – 15/7	7	20.150 (325)	26.350 (425)	27.590 (445)	30.070 (485)	26.350 (425)	31.310 (505)	33.790 (545)

15/7 – 22/7	7	22.010 (355)	28.210 (455)	30.690 (495)	33.170 (535)	28.210 (455)	33.790 (545)	35.650 (575)
22/7 – 29/7	7	22.010 (355)	28.210 (455)	30.690 (495)	33.170 (535)	28.210 (455)	33.790 (545)	35.650 (575)
29/7 – 5/8	7	22.010 (355)	28.210 (455)	30.690 (495)	33.170 (535)	28.210 (455)	33.790 (545)	35.650 (575)
5/8 – 12/8	7	22.010 (355)	28.210 (455)	30.690 (495)	33.170 (535)	28.210 (455)	33.790 (545)	35.650 (575)
12/8 – 19/8	7	22.010 (355)	28.210 (455)	30.690 (495)	33.170 (535)	28.210 (455)	33.790 (545)	35.650 (575)
19/8 – 26/8	7	20.150 (325)	26.350 (425)	27.590 (445)	30.070 (485)	26.350 (425)	31.310 (505)	33.790 (545)
26/8 – 2/9	7	18.910 (305)	25.110 (405)	26.350 (425)	28.830 (465)	25.110 (405)	30.070 (485)	32.550 (525)

Вонсезонски цени

Термин	Ноќевања	1/2	3. и 4. лице
2/9 – 9/9	7	10.480 (169)	2.170 (35)
9/9 – 19/9	10	8.000 (129)	2.170 (35)
19/9 – 1/10	12	4.900 (79)*	2.170 (35)*

Куќа "Papus"Сарти

Студијата " **Papus**" се наоѓаат во стариот дел на Сарти, на само 50м оддалеченост од море.

Куќата располага со трикреветни студија на втор кат, француски и еден единечен лежај каде е сместена и комплетно опремена кујна. Студијата располагаат со тоалет, тераса, тв, интернет, клима(се доплаќа) .

Четирикреветниот дуплекс апартман се наоѓа на високо приземје и е со две одвоени спални соби каде има по два единечни кревети и комплетно опремена кујна како трета просторија. Апартманот располага со тоалет, тераса, тв, интернет, клима(се доплаќа).

Вонсезонски цени

Термин	Ноќевања	1/2	3. и 4. лице
20/5 – 27/5	7	2.420 (39)*	2.170 (35)*
27/5 – 3/6	7	3.040 (49)*	2.170 (35)*
3/6 – 10/6	7	4.030 (65)*	2.170 (35)*
10/6 – 17/6	7	6.760 (109)	2.170 (35)
17/6 – 24/6	7	9.860 (159)	2.170 (35)
24/6 – 1/7	7	11.100 (179)	2.170 (35)

Сезонски цени

Термин	Ноќевања	1/3 студио	1/4 дууплекс
1/7 – 8.7	7	20.460 (330)	25.110 (405)
8/7 – 15/7	7	24.180 (390)	29.450 (475)
15/7 – 22/7	7	26.660 (430)	32.550 (525)
22/7 – 29/7	7	26.660 (430)	32.550 (525)
29/7 – 5/8	7	26.660 (430)	32.550 (525)
5/8 – 12/8	7	26.660 (430)	32.550 (525)
12/8 – 19/8	7	26.660 (430)	32.550 (525)
19/8 – 26/8	7	24.180 (390)	29.450 (475)
26/8 – 2/9	7	22.320 (360)	27.590 (445)

Вонсезонски цени

Термин	Ноќевања	1/2	3. и 4. лице
2/9 – 9/9	7	10.480 (169)	2.170 (35)
9/9 – 19/9	10	8.000 (129)	2.170 (35)
19/9 – 1/10	12	4.900 (79)*	2.170 (35)*

Хотел "Sarti Beach" Срти

Трикреветно студио се состои од еден француски и еден единечен кревет, четирикреветниот апартман има еден француски и два единечни кревети во делот каде што е сместена и кујната, се наоѓаат на приземје во хотелската зграда. Четирикреветни дууплекс апартмани, со по две одвоени спални соби, во секоја по два единечни кревети. Имаат комплетно опремена кујна, тоалет, голема тераса со директен поглед на море, ТВ, интернет (се доплаќа) и клима (се доплаќа). Истите се на 1, 2 и трет кат во објектот. Комплексот има во својот состав базен и бар на плажа.

Вонсезонски цени

Термин	Ноќевања	1/2	3. и 4. лице
20/5 – 27/5	7	2.420 (39)*	2.170 (35)*
27/5 – 3/6	7	3.410 (55)*	2.170 (35)*
3/6 – 10/6	7	4.900 (79)*	2.170 (35)*
10/6 – 17/6	7	7.340(119)	2.170 (35)
17/6 – 24/6	7	9.860 (159)	2.170 (35)
24/6 – 1/7	7	11.100 (179)	2.170 (35)

Сезонски цени

Термин	Ноќевања	1/3 студио	1/4 апартман	1/4 дууплекс
1/7 – 8.7	7	22.880 (369)	25.360 (409)	30.320 (489)
8/7 – 15/7	7	24.740 (399)	27.840 (449)	32.800 (529)

15/7 – 22/7	7	27.220 (439)	30.940 (499)	36.270 (585)
22/7 – 29/7	7	27.220 (439)	30.940 (499)	36.270 (585)
29/7 – 5/8	7	27.220 (439)	30.940 (499)	36.270 (585)
5/8 – 12/8	7	27.220 (439)	30.940 (499)	36.270 (585)
12/8 – 19/8	7	27.220 (439)	30.940 (499)	36.270 (585)
19/8 – 26/8	7	25.360 (409)	29.080 (469)	34.040 (549)
26/8 – 2/9	7	24.120 (389)	27.220 (439)	30.940 (499)

Вонсезонски цени

Термин	Ноќевања	1/2	3. и 4. лице
2/9 – 9/9	7	10.480 (169)	2.170 (35)
9/9 – 19/9	10	8.000 (129)	2.170 (35)
19/9 – 1/10	12	4.900 (79)*	2.170 (35)*

Студија / апартмани "Avra"Сарти

Куќата " **Avra**" е лоцирана во стариот дел на Сарти на 50 метри оддалеченост од плажа. Објектот располага со двокреветни и трикреветни студија на прв и втор кат, опремени со два или три единечни кревети каде е сместена и комплетно опремена кујна, тоалет, тераса, тв, интернет, клима(се доплаќа)

Четирикреветниот апартман е со две одвоени спални соби, во едната од нив се наоѓа комплетно опремена кујна, тоалет, тераса, тв, интернет, клима(се доплаќа)

Студија "Avra" - Сарти (вонсезонски цени)

Термин	Ноќевања	1/2	3. и 4. лице
20/5 – 27/5	7	2.420 (39)*	2.170 (35)*
27/5 – 3/6	7	3.040 (49)*	2.170 (35)*
3/6 – 10/6	7	4.030 (65)*	2.170 (35)*
10/6 – 17/6	7	6.760 (109)	2.170 (35)
17/6 – 24/6	7	9.860 (159)	2.170 (35)
24/6 – 1/7	7	11.100 (179)	2.170 (35)

Студија "Avra" - Сарти (сезонски цени)

Термин	Ноќевања	1/2 студио	1/3 студио	1/4 апартман
1/7 – 8.7	7	17.980 (290)	20.460 (330)	24.490 (395)
8/7 – 15/7	7	21.700 (350)	24.180 (390)	28.210 (455)
15/7 – 22/7	7	23.250 (375)	26.040 (420)	31.930 (515)
22/7 – 29/7	7	23.250 (375)	26.040 (420)	31.930 (515)
29/7 – 5/8	7	23.250 (375)	26.040 (420)	31.930 (515)
5/8 – 12/8	7	23.250 (375)	26.040 (420)	31.930 (515)
12/8 – 19/8	7	23.250 (375)	26.040 (420)	31.930 (515)

19/8 – 26/8	7	21.700 (350)	24.180 (390)	28.210 (455)
26/8 – 2/9	7	19.220 (310)	21.700 (350)	26.350 (425)

Студија "Авра" - Срти (вонсезонски цени)

Термин	Ноќевања	1/2	3. и 4. лице
2/9 – 9/9	7	10.480 (169)	2.170 (35)
9/9 – 19/9	10	8.000 (129)	2.170 (35)
19/9 – 1/10	12	4.900 (79)*	2.170 (35)

Куќа "Maria Karga" Ормос Панагијас

Ормос Панагијас се наоѓа на источната страна на Ситонија, на само 2,5 км од Агиос Николаос и на околу 115 км од Солун. Оттука поаѓаат бродовите за крстарење околу Света Гора, како и организирани екскурзии до островот Амулијани, кој е најголем остров во овој дел на Халкидики. Во непосредна близина, на околу 500 метри се наоѓа една од најубавите плажи на Ситонија, Трани Амуда, која е долга 3 км. Локалното население е познато по производство на Tsirougo-јак локален пијалок, кој го произведуваат на старински начин

Куќа "**Maria Karga**" се наоѓа на самиот влез во местото, на околу 100 метри оддалеченост од море. Вилата располага со двокреветни, трикреветни и четворокреветни студија. Секоја соба има комплетно опремена кујна, тоалет, ТВ, клима и тераса.

Вонсезонски цени

Термин	Ноќевања	1/2	3. и 4. лице
20/5 – 27/5	7	2.420 (39)*	2.170 (35)*
27/5 – 3/6	7	3.040 (49)*	2.170 (35)*
3/6 – 10/6	7	4.030 (65)*	2.170 (35)*
10/6 – 17/6	7	6.760 (109)	2.170 (35)
17/6 – 24/6	7	9.240 (149)	2.170 (35)
24/6 – 1/7	7	10.480 (169)	2.170 (35)

Сезонски цени

Термин	Ноќевања	1/2 студио	1/3 студио	1/4 студио
1/7 – 8.7	7	17.360 (280)	19.220 (310)	21.080 (340)
8/7 – 15/7	7	19.220 (310)	22.320 (360)	24.180 (390)
15/7 – 22/7	7	21.080 (340)	24.180 (390)	27.590 (445)
22/7 – 29/7	7	21.080 (340)	24.180 (390)	27.590 (445)
29/7 – 5/8	7	21.080 (340)	24.180 (390)	27.590 (445)
5/8 – 12/8	7	21.080 (340)	24.180 (390)	27.590 (445)
12/8 – 19/8	7	21.080 (340)	24.180 (390)	27.590 (445)
19/8 – 26/8	7	19.220 (310)	22.320 (360)	24.180 (390)

26/8 – 2/9	7	18.290 (295)	20.460 (330)	22.320 (360)
------------	---	--------------	--------------	--------------

Вонсезонски цени

Термин	Ноќевања	1/2	3. и 4. лице
2/9 – 9/9	7	9.860 (159)	2.170 (35)
9/9 – 19/9	10	8.000 (129)	2.170 (35)
19/9 – 1/10	12	4.900 (79)*	2.170 (35)*

Апартмани "Sakis"Торони

Куката **"Sakis"** е лоцирана во мирниот дел од гратчето **Торони**, на 30 метри оддалеченост од 30 плажа.Објектот располага со двокреветни студија на приземје, опремени со брачни кревети каде е сместена и комплетно опремена кујна, тоалет, тераса, тв, интернет, клима.

Трикреветни студија на прв и втор кат, опремени со брачен и единечен кревет каде е сместена и комплетно опремена кујна, тоалет, тераса, тв, интернет, клима.

Четирикреветниот дуплекс апартман е со две одвоени спални соби, два тоалета и одвоена комплетно опремена кујна, тераса, тв, интернет, клима.

Апартмани "Sakis" - Торони (вонсезонски цени)

Термин	Ноќевања	1/2	3. и 4. лице
20/5 – 27/5	7	2.420 (39)*	2.170 (35)
27/5 – 3/6	7	3.410 (55)*	2.170 (35)
3/6 – 10/6	7	4.650 (75)*	2.170 (35)
10/6 – 17/6	7	7.130 (115)	2.170 (35)
17/6 – 24/6	7	9.860 (159)	2.170 (35)
24/6 – 1/7	7	11.100 (179)	2.170 (35)

Апартмани "Sakis" - Торони (сезонски цени)

Термин	Ноќевања	1/2 студио	1/3 студио	1/5 дуплекс
1/7 – 8.7	7	19.220 (310)	20.460 (330)	27.590 (445)
8/7 – 15/7	7	21.700 (350)	24.180 (390)	30.690 (495)
15/7 – 22/7	7	24.180 (390)	26.040 (420)	35.650 (575)
22/7 – 29/7	7	24.180 (390)	26.040 (420)	35.650 (575)
29/7 – 5/8	7	24.180 (390)	26.040 (420)	35.650 (575)
5/8 – 12/8	7	24.180 (390)	26.040 (420)	35.650 (575)
12/8 – 19/8	7	24.180 (390)	26.040 (420)	35.650 (575)
19/8 – 26/8	7	21.700 (350)	24.180 (390)	30.690 (495)
26/8 – 2/9	7	20.460 (330)	22.320 (360)	28.830 (465)

Апартмани "Sakis" - Торони (вонсезонски цени)

Термин	Ноќевања	1/2	3. и 4. лице
--------	----------	-----	--------------

2/9 – 9/9	7	10.480 (169)	2.170 (35)
9/9 – 19/9	10	8.000 (129)	2.170 (35)
19/9 – 1/10	12	5.520 (89)*	2.170 (35)

Напомени и услови:

- Цените во табелите се објавени во денари и во евра, плаќањето на аранжманот е исклучиво во денари.
- За сигурна резервација се подразбира исклучиво уплата на 30% аконтација во моментот на потпишување на Договор за патување, и целосна уплата најдоцна 7 дена пред започнување на аранжманот. Кој било друг начин на резервација (усно, телефонски или слично) е неважечки.
- Вонсезонските цени се изразени по лице за пакет аранжман од 7,9,10 или 12 ноќевања и автобуски превоз. За аранжман со сопствен превоз (кај вонсезонските цени) се одбива по 620мкд. (10 евра) од цената за првото и второто лице, третото или четвртото легло се наплаќаат во целост.
- Сезонските цени се изразени за наем на цело студио/апартман за 7 ноќевања
- Цените означени со ѕвезда (*) се промотивни и не подлежат на попусти за ран букинг, превозот не се одбива од истите
- Термините во табелите се денови на започнување и на завршување на аранжманот.
- Преземањето на собите започнува најрано во 14 часот по локално време првиот ден, а напуштањето на истите е најдоцна до 9 часот по локално време последниот ден од аранжманот. Ненавременото напуштање на собите може да биде причина за нарушување на одморот и комодитетот на клиентите кои треба да влезат во студијата/ апартманите во следниот термин.
- Во собите е дозволено сместување на лица согласно со бројот на легла, т.е. исклучиво на лицата кои се наведени во ваучерот издаден од агенцијата. Во случај на сместување на повеќе лица од дозволеното, агенцијата или локалниот партнер на истата го задржуваат правото да не ги примат лицата кои не се наведени во ваучерот или за истите да побараат соодветен финансиски надомест.
- Единствено е дозволено сместување на едно дете до 5,99 години над бројот на кревети во секое студио/ апартман
- Агенцијата организира превоз со придружник-пратител на групата, до место кое е најпогодно за застанување и паркирање на автобусот а цената за истиот изнесува:
 - За возрасни 2.170 мкд. (35 евра)
 - За деца до 12 години 1.550 мкд. (25 евра)
 - Деца до 2 години бесплатно, без седиште
- Тргувањето од Скопје е во 3 часот наутро (на паркингот спроти хотел „Холидеј ин“) а состанок на групата е во 2:30 минути. Тргувањето од Грција е од место и време кои се договараат со придружникот-пратител на групата.
- Клиентите кои не користат организиран превоз од агенцијата, т.е. оние кои патуваат со сопствен превоз се сместуваат индивидуално во собите, истите ги молиме да побараат точни информации за локација на сместувачките капацитети во нашите канцеларии.
- За хигиената во собите во текот на престојот се грижат самите клиенти.
- Сопствениците на објектите го задржуваат правото при евентуално направена-причинета штета да извршат наплата за истата од клиентите кои се сместени во моментот.
- Цените објавени во табелите се конечни, без скриени трошоци. Одлуката за доплата на клима-уред, интернет и слично, кај одредени сместувачки капацитети е на сопствениците на објектите.
- Агенцијата не може да гарантира стабилност, брзина или коректност на интернет врската во кој-било објект од целата понуда.

- Агенцијата го задржува правото да објави дел од слободните (непродадени) капацитети на Last Minute понуда, претходно направените и потврдени резервации нема да подлежат на какви било промени во цената.
- Пред тргнување, Ве молиме да ја проверите важноста на своите патни исправи и задолжително да обезбедите патничко-здравствено осигурување, недостаток на истите не е одговорност на вработените на самата агенција.
За овој аранжман важат Општите услови за патување на агенцијата

АМОУЛИАНИ

Амулиани е прекрасен мал остров на Егејско море, и е единствен населен во северниот дел на Грција.

Со големина од 4,5км2 изобилува со прекрасни плажи: Аликес, Агиос Георгиос, Мегалиамос, Карагација и многу мали заливи за оние кои сакаат да уживаат во интимата. Лоциран е во заливот на планината Атос, и доминира зелената боја, со маслинови полиња...

Мирно место, го препорачуваме за семејства и парови кои сакаат вистински одмор. Местото е полно со таверни, бутици, кафе барови и продавници.

Всушност, отпатувајте заедно за нас и вратете се со свои впечатоци од ова мало, извонредно место, се надеваме дека ќе уживате во неговите убавини.

Студијата "Giota" се лоцирани во центарот на Амулијани, на 100 метри од пристаништето, оддалечени 150м од плажа. Располага со трикреветни и четирикреветни студија, со ТВ, клима уред, комплетно опремена кујна, тоалет и тераса.

Вонсезонски цени

Термин	Ноќевања	1/2	3. и 4. лице
1/6 – 10/6	9	4.900 (79)*	3.040 (49)*
10/6 – 17/6	7	7.130 (115)	3.040 (49)
17/6 – 24/6	7	8.990 (145)	3.660 (59)
24/6 – 1/7	7	10.230 (165)	3.660 (59)

Сезонски цени

Термин	Ноќевања	1/2+1 студио	1/4 студио
1/7 – 10.7	9	25.110 (405)	28.830 (465)
10/7 – 19/7	9	26.970 (435)	31.310 (505)
19/7 – 28/7	9	30.070 (485)	34.410 (555)
28/7 – 6/8	9	30.070 (485)	34.410 (555)
6/8 – 15/8	9	30.070 (485)	34.410 (555)
15/8 – 24/8	9	30.070 (485)	34.410 (555)
24/8 – 2/9	9	26.970 (435)	31.310 (505)

Вонсезонски цени

Термин	Ноќевања	1/2	3. и 4. лице
2/9 – 9/9	7	9.610 (155)	3.040 (49)
9/9 – 19/9	10	7.750 (125)	3.040 (49)
19/9 – 1/10	12	4.900 (79)*	2.420 (39)*

Хотелот **Исмини** е лоциран на 300 метри од пристаништето во Амолијани, во мирниот дел од гратчето. Располага со двокреветни соби и двокреветни со дополнително (нестандардно) легло, опремени со тоалет, ТВ, клима уред, интернет и балкон. Појадокот е шведска маса.

Вонсезонски цени

Термин	Ноќевања со појадок	1/2	3 лице
1/6 – 10/6	9	6.140 (99)*	2.420 (39)*
10/6 – 17/6	7	8.370 (135)	3.040 (49)
17/6 – 24/6	7	9.860 (159)	3.660 (59)
24/6 – 1/7	7	11.100 (179)	3.660 (59)

Сезонски цени

Термин	Ноќевања со појадок	1/2	3 лице
1/7 – 10/7	9	13.580 (219)	4.030 (65)
10/7 – 19/7	9	15.440 (249)	4.340 (70)
19/7 – 28/7	9	17.300 (279)	4.960 (80)
28/7 – 6/8	9	17.300 (279)	4.960 (80)
6/8 – 15/8	9	17.300 (279)	4.960 (80)
15/8 – 24/8	9	16.060 (259)	4.340 (70)
24/8 – 2/9	9	14.820 (239)	4.030 (65)

Вонсезонски цени

Термин	Ноќевања со појадок	1/2	3 лице
2/9 – 9/9	7	10.480 (169)	3.660 (59)
9/9 – 19/9	10	8.990 (145)	3.040 (49)
19/9 – 1/10	12	6.140 (99)*	2.420 (39)*

Куќата **„Конаки“** е лоцирана во мирниот дел на селцето, на само 350 метри од главното пристаниште. Располага со двокреветни, трикреветни и четирикреветни студија, со ТВ, клима уред, комплетно опремени кујни, тоалет, тераса.

Вонсезонски цени

Термин	Ноќевања	1/2	3. и 4. лице
1/6 – 10/6	9	5.270 (85)*	3.040 (49)*
10/6 – 17/6	7	7.380 (119)	3.040 (49)
17/6 – 24/6	7	9.610 (155)	3.660 (59)

24/6 – 1/7	7	10.850 (175)	3.660 (59)
------------	---	--------------	------------

Сезонски цени

Термин	Ноќевања	1/2 студио	1/3 студио	1/3+1 студио
1/7 – 10.7	9	23.870 (385)	26.350 (425)	30.070 (485)
10/7 – 19/7	9	27.590 (445)	29.450 (475)	33.170 (535)
19/7 – 28/7	9	29.450 (475)	32.550 (525)	35.650 (575)
28/7 – 6/8	9	29.450 (475)	32.550 (525)	35.650 (575)
6/8 – 15/8	9	29.450 (475)	32.550 (525)	35.650 (575)
15/8 – 24/8	9	29.450 (475)	32.550 (525)	35.650 (575)
24/8 – 2/9	9	27.590 (445)	29.450 (475)	33.170 (535)

Вонсезонски цени

Термин	Ноќевања	1/2	3. и 4. лице
2/9 – 9/9	7	9.860 (159)	3.040 (49)
9/9 – 19/9	10	7.750 (125)	3.040 (49)
19/9 – 1/10	12	5.270 (85)*	2.420 (39)*

Куќата „Галери“ е лоцирана во мирниот дел на селцето, на само 350 метри од главното пристаниште. Располага со двокреветни, трикреветни и четирикреветни студија, со ТВ, клима уред, комплетно опремени кујни, тоалет, тераса.

Вонсезонски цени

Термин	Ноќевања	1/2	3. и 4. лице
1/6 – 10/6	9	5.270 (85)*	3.040 (49)*
10/6 – 17/6	7	7.380 (119)	3.040 (49)
17/6 – 24/6	7	9.610 (155)	3.660 (59)
24/6 – 1/7	7	10.850 (175)	3.660 (59)

Сезонски цени

Термин	Ноќевања	1/2 студио	1/3 студио	1/3+1 студио
1/7 – 10.7	9	23.870 (385)	26.350 (425)	30.070 (485)
10/7 – 19/7	9	27.590 (445)	29.450 (475)	33.170 (535)
19/7 – 28/7	9	29.450 (475)	32.550 (525)	35.650 (575)
28/7 – 6/8	9	29.450 (475)	32.550 (525)	35.650 (575)
6/8 – 15/8	9	29.450 (475)	32.550 (525)	35.650 (575)
15/8 – 24/8	9	29.450 (475)	32.550 (525)	35.650 (575)
24/8 – 2/9	9	27.590 (445)	29.450 (475)	33.170 (535)

Вонсезонски цени

Термин	Ноќевања	1/2	3. и 4. лице
2/9 – 9/9	7	9.860 (159)	3.040 (49)

9/9 – 19/9	10	7.750 (125)	3.040 (49)
19/9 – 1/10	12	5.270 (85)*	2.420 (39)*

Напомени и услови:

- Цените во табелите се објавени во денари и во евра, плаќањето на аранжманот е исклучиво во денари.
- За сигурна резервација се подразбира исклучиво уплата на 30% аконтација во моментот на потпишување на Договор за патување, и целосна уплата најдоцна 7 дена пред започнување на аранжманот. Кој било друг начин на резервација (усно, телефонски или слично) е неважечки.
- Вонсезонските цени се изразени по лице за пакет аранжман од 7,9,10 или 12 ноќевања и автобуски превоз и вклучен траект (Трипити – Амулијани – Трипити) .За аранжман со сопствен превоз (кај вонсезонските цени) се одбива по 620мкд (10евра) од цената за првото и второто лице, третото или четвртото легло се наплаќаат во целост.
- Сезонските цени се изразени за наем на цело студио/апартман за 9 ноќевања
- Цените означени со ѕвезда (*) се промотивни и не подлежат на попусти за ран букинг , превозот не се одбива од истите
- Термините во табелите се денови на започнување и на завршување на аранжманот.
- Агенцијата организира превоз со придружник-пратител на групата, автобуски превоз на релација Скопје – Трипити (пристаниште) Скопје, карта за траект Трипити – Амулијани – Трипити и трансфер до куќите
 - За возрасни 2.790 мкд. (45 евра)
 - За деца до 12 години 1.860 мкд. (30 евра)
 - Деца до 2 години бесплатно, без седиште
- Преземањето на собите започнува најрано во 14 часот по локално време првиот ден, а напуштањето на истите е најдоцна до 9 часот по локално време последниот ден од аранжманот. Ненавременото напуштање на собите може да биде причина за нарушување на одморот и комодитетот на клиентите кои треба да влезат во студијата/ апартманите во следниот термин.
- Во собите е дозволено сместување на лица согласно со бројот на легла, т.е. исклучиво на лицата кои се наведени во ваучерот издаден од агенцијата. Во случај на сместување на повеќе лица од дозволеното, агенцијата или локалниот партнер на истата го задржуваат правото да не ги примат лицата кои не се наведени во ваучерот или за истите да побараат соодветен финансиски надомест.
- Единствено е дозволено сместување на едно дете до 5,99 години над бројот на кревети во секое студио/ апартман
- Тргувањето од Скопје е во 3 часот наутро (на паркингот спроти хотел „Холидеј ин“) а состанок на групата е во 2:30 минути. Тргувањето од Грција е од место и време кои се договараат со придружникот-пратител на групата.
- Клиентите кои не користат организиран превоз од агенцијата, т.е. оние кои патуваат со сопствен превоз се сместуваат индивидуално во собите, истите ги молиме да побараат точни информации за локација на сместувачките капацитети во нашите канцеларии.
- За хигиената во собите во текот на престојот се грижат самите клиенти.
- Сопствениците на објектите го задржуваат правото при евентуално направена-причинета штета да извршат наплата за истата од клиентите кои се сместени во моментот.
-
- Цените објавени во табелите се конечни, без скриени трошоци. Одлуката за доплата на клима-уред, интернет и слично, кај одредени сместувачки капацитети е на сопствениците на објектите.
- Агенцијата го задржува правото да објави дел од слободните (непродадени) капацитети на Last Minute понуда, претходно направените и потврдени резервации нема да подлежат на какви било промени во цената.
- Пред тргнување, Ве молиме да ја проверите важноста на своите патни исправи и задолжително да обезбедите патничко-здравствено осигурување, недостаток на истите не е одговорност на вработените во агенцијата.
За овој аранжман важат Општите услови за патување на агенцијата.

ХАЛКИДИКИ НЕА ПОТИДЕА

ТРЕТО ЛИЦЕ БЕСПЛАТНО

Едно од помирните летувалишта на првиот крак на полуостровот Халкидики. Се наоѓа на 60 км. југоисточно од Солун. Располга со голема песочна плажа, кристално чисто море, природна убавина, бујна медитеранска вегетација. Гостопримливоста на домаќините го прават ова место примамливо за фамилијарен одмор.

Вила Вергина Вилата се наоѓа на само 2мин. од песочната плажа на прв ред во Неа Потидеа. Располага со убаво уредени студија на прв кат. Сите студија се опремени со бања, кујна на терасата пред студиото, спална соба со ТВ, клима уред (вклучен во цена), тераса. Гостите можат да го користат делот од дворот во кој на располагање имаат изсидана скара.

Вила Вергина

ТЕРМИН	26 мај	02 јун	09 јун	16 јун	25 јун	04 јул	13 јул	22 јул	31 јул	09 авг	18 авг	25 авг	01 сеп
Ноќевања	7 н	7н	7н	9н	9н	9н	9н	9н	9н	9н	7н	7н	7н
1/3 студио	99	129	149	209	239	269	289	289	289	269	199	159	149

ПОЛИХРОНО

ТРЕТО ЛИЦЕ БЕСПЛАТНО

Едно од трите најпознати летувалишта на првиот крак на полуостровот Халкидики. Се наоѓа на 90 км. југоисточно од Солун пред Ханиоти. Голема песочна плажа, кристално чисто море, природна убавина, бујна-медитеранска вегетација, каде што самата гостопримливост на нивните домаќините го прават ова место примамливо за одмор. Вилата се наоѓа на само 5 мин. од песочната плажа во Полихроно. Располага со убаво уредени двокреветни апартмани на прв и втор кат и со трокреветни апартмани на приземје. Сите апартмани се опремени со бања, комплетна кујна одвоена од спалната, ТВ, клима уред (вклучен во цена), тераса. Трокреветните апартмани на приземје немаат тераса и го користат делот од градината.

ВИЛА ЕФТЕРПИ

ТЕРМИН	12 мај	19 мај	26 мај	02 јун	09 јун	16 јун	25 јун	04 јул	13 јул	22 јул	31 јул	09 авг	18 авг	25 авг	01 сеп	08 сеп	15 сеп
Ноќевања	7 н	7н	7н	7н	7н	9н	9н	9н	9н	9н	9н	9н	7н	7н	7н	7н	7н
1/2 АПП	69	79	89	119	139	199	229	259	279	279	279	259	189	149	139	119	89
1/3 АПП	79	89	99	129	149	209	239	269	289	289	289	269	199	159	149	129	99

ХАНИОТИ

ТРЕТО ЛИЦЕ БЕСПЛАТНО

ХАНИОТИ - Познато Грчко летувалиште, сместено на внатрешната страна на полуостровот Касандра во областа Халкидики. Се наоѓа на 100 км од Солун и претставува едно од најубавите туристички места на првиот крак. Го карактеризираат преубави песочни плажи, опкружени со бујна медитеранска вегетација, со кристално чиста и топла вода. Покрај преубавите плажи, шеталиштата покрај море, главниот плоштад како центар на сите случувања, тука се и многубројните таверни, ресторани, пицерији, пабови, кафетерии и дискотеки.

Вила Орфеас Вилата се наоѓа во мирниот дел на Ханиоти, оддалечена 7 мин. од центарот на Ханиоти и 5 мин. од песочната плажа. Располага со убаво уредени двокреветни (два кревети и фотеља) и трокреветни студија на прв и втор кат. Сите студија се опремени со бања, комплетна кујна, ТВ, клима уред (вклучен во цена), пространи тераси.

ТЕРМИН	12 мај	19 мај	26 мај	02 јун	09 јун	16 јун	25 јун	04 јул	13 јул	22 јул	31 јул	09 авг	18 авг	25 авг	01 сеп	08 сеп	15 сеп
Ноќевања	7 н	7н	7н	7н	7н	9н	9н	9н	9н	9н	9н	9н	7н	7н	7н	7н	7н
1/2	69	79	89	119	139	199	229	259	279	279	279	259	189	149	139	119	89
1/3	79	89	99	129	149	209	239	269	289	289	289	269	199	159	149	129	99

КАЛИТЕА

ТРЕТО И ЧЕТВРТО ЛИЦЕ БЕСПЛАТНО

Едно од најпознати летувалишта на првиот крак на полуостровот Халкидики. Се наоѓа на 70 км. југоисточно од Солун. Голема песочна плажа, кристално чисто море, природна убавина, бујна, медитеранска мирисна вегетација, каде што самата гостопримливост на нивните домаќини го прават ова место примамливо за одмор. Ова место е познато и по големиот број на ноќни клубови кои се најпривлечни за младата популација.

Вилата се наоѓа на само 7 мин. од песочната плажа во Калитеа. Располага со убаво уредени трокреветни и четворокреветни студија. Сите студија се опремени со бања, комплетна кујна, ТВ, клима уред (вклучен во цена), тераса. Вилата се наоѓа во мирниот дел на Калитеа на само 2 мин.од главното шеталиште во самиот центар.

Вила Александра

ТЕРМИН	12 мај	19 мај	26 мај	02 јун	09 јун	16 јун	25 јун	04 јул	13 јул	22 јул	31 јул	09 авг	18 авг	25 авг	01 сеп	08 сеп	15 сеп
Ноќевања	7 н	7н	7н	7н	7н	9н	9н	9н	9н	9н	9н	9н	7н	7н	7н	7н	7н
1/3 студио	89	99	109	129	149	209	239	269	289	289	289	269	199	159	149	129	99
1/4 студио	99	109	119	139	159	219	249	279	299	299	299	279	209	169	159	139	109

ФУРКА

ТРЕТО И ЧЕТВРТО ЛИЦЕ БЕСПЛАТНО ВО АПП

Едно од најпривлечните места, сместено на западната страна на полуостровот Касандра во областа Халкидики. Се наоѓа на 100 км од Солун, оддалечено 5 км од Сивири и 10 км од Калитеа. Претставува идеално место за оние кои сакаат опуштено и мирно летување. Него го карактеризираат преубави песочни плажи, опкружени со бујна медитеранска вегетација, со кристално чиста и топла вода. Го препорачуваме за фамилијарни, незаборавни одмори.

Вила Флегос Вилата се наоѓа во близина на плоштадот во Фурка, во мирен дел, оддалечена 3 мин. од песочната плажа. Располага со убаво уредени трокреветни и четворокреветни апартмани на приземје и прв спрат. Сите апп се опремени со нов мебел, комплетна кујна, ТВ, клима уред (вклучен во цена), бања. Има простран двор.

Вила Флегос

ТЕРМИН	19 мај	26 мај	02 јун	09 јун	16 јун	25 јун	04 јул	13 јул	22 јул	31 јул	09 авг	18 авг	25 авг	01 сеп	08 сеп	15 сеп
Ноќевања	7 н	7н	7н	7н	9н	9н	9н	9н	9н	9н	9н	7н	7н	7н	7н	7н
1/3 апп	69	79	109	129	179	209	239	259	259	229	239	179	139	129	109	79
1/4 апп	79	89	119	139	189	219	249	269	269	229	249	189	149	139	119	89

Вила Палаис Де Фурка Се наоѓа на само 1мин. од прекрасната песочна плажа, во мирниот дел на градчето Фурка. Од центар е оддалечена околку 5мин. Опкружена со многу зеленило со голем приватен паркинг и содржини за деца во дворот. Располага со четворокреветни апартмани на приземје, сите опремени со Тв, клима (вклучена во цената), тоалет, мини кујна комплетно опремена и големи тераси кон дворот.

Палаис де Фурка

ТЕРМИН	19 мај	26 мај	02 јун	09 јун	16 јун	25 јун	04 јул	13 јул	22 јул	31 јул	09 авг	18 авг	25 авг	02 сеп	08 сеп	15 сеп
Ноќевања	7 н	7н	7н	7н	9н	9н	9н	9н	9н	9н	9н	7н	7н	7н	7н	7н
1/4 апп	99	109	129	149	199	229	259	279	279	279	259	179	159	139	129	109
1/5 мезонет	89	99	109	119	159	179	189	209	209	209	199	149	129	119	109	89

Вила Јанис Вилата се наоѓа во центарот на Фурка, во мирен дел, оддалечена 2 мин. од песочната плажа. Располага со убаво уредени трокреветни апартмани на прв спрат. Сите апп се опремени со нов мебел, со една спални со стандарди кревети одвоени со врата, комплетна кујна, ТВ, клима уред (вклучен во цена), бања.

Вила Јанис

ТЕРМИН	19 мај	26 мај	02 јун	09 јун	16 јун	25 јун	04 јул	13 јул	22 јул	31 јул	09 авг	18 авг	25 авг	01 сеп	08 сеп	15 сеп
Ноќевања	7 н	7н	7н	7н	9н	9н	9н	9н	9н	9н	9н	7н	7н	7н	7н	7н
1/3 апп	99	109	129	139	199	229	259	279	279	279	259	179	159	139	129	109

- Цените се дадени по лице во евра, плаќањето е во денари (1 еур =61.8 мкд.)
- Цените се дадени по лице за 7 и 9 ноќевања со вклучен автобуски превоз.
- За пакет аранжман од 9 ноќи со сопствен превоз се одбива 15 еур од вкупната цена по лице.
- Задолжително здравствено и патничко осигурување 240 мкд (за лица до 65 години) за пакет аранжман од 7 ноќевања, и 310 мкд (за лица до 65 години) за пакет од 9 ноќевања .
- Во мазонет се наплаќаат три полни суми, четврто и петто лице плаќаат само превоз.
- Трето и четврто лице во АПП бесплатно сместување, плаќаа само превоз.
- Цена за превоз за дете од 2-11.99 год.- 25 еур / 1.545 мкд
- Цена за превоз за возрасен 35 еур/ 2.163 мкд

НАПОМЕНА:

- Користењето на собите започнува првиот ден од 14:00 по локално време, а се напуштаат во 09:00 по локално време последниот ден!
- За хигиената во собите за време на престојот се грижат самите гости, сите настанати штети за време на престојот се на товар на патниците!
- Поаѓање од Скопје од Автобуска Станица во 05:00ч о Враќање последниот ден во попладневните часови!
- Плаќањето е задолжително во денари (1еур = 61.8 мќд).
- За ова патување потребен е валиден биометриски пасош (минимум важност 90 дена од денот на враќање во државата) и бел лист (виза не е потребна); не се потребни посебни вакцини.

За резервација задолжително уплата аванс 30% од вкупниот износ, целосна доплата 7 дена пред патувањето.

Ул. 11ти Октомври 5 (Градски Плошад Македонија), 1000, Скопје, Македонија
Тел: + 389 (0) 2 3216 389; www.inex.com.mk; email: inex2@t.mk